



Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 236 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014) и член 41 став 4 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија, број 50/2010, 51/2011, 157/2011, 147/2013 и 41/2014), донесоа

ЗАКЛУЧОК

Постапката за вршење на контролен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Битола, поведена со писмо број 16-10252/26-2014 од 18.03.2015 година, се запира.

Образложение

Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија контролен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Битола на ден 24.03.2015 година.

Инспекцискиот надзор е извршен над применувањето и спроведувањето на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,,број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014) и подзаконските акти донесени врз негова основа.

При контролниот инспекциски надзор на записник бр.16-10252/27 од 25.03.2015 година се констатира дека во целост е постапено по решението број 16–10252/17 од 09.12.2014 година, на инспекторите за социјална заштита за отстранување на утврдените недостатоци и неправилности во примената на Законот и подзаконските акти донесени врз негова основа, поради што согласно член 41 став 4 од



Законот за инспекциски надзор, се донесе Заклучок како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на заклучокот согласно член 244 став 2 од Законот за социјалната заштита.

Заклучокот е донесен во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика на ден 25.03. 2015 година под број 16-10252/28.

Упатство за правно средство: против овој заклучок може да се изјави жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен против одлуките на инспекторот за социјална заштита во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот преку Секторот за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектори за социјална заштита

- 1. Пецо Аспровски**
- 2. Соња Стефановска**

